

20101633473

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за заштита и благосостојба на животните ("Службен весник на Република Македонија" бр. 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ЖИВОТНИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА УБИВАЊЕ (*)

ГЛАВА I Општи одредби

Содржина

Член 1 Предмет и опсег

Со овој правилник се пропишува начинот на постапување со животните кои се одгледуваат или чуваат за производство на храна, волна, кожа, крзно или други производи, убивање на животните заради депопулација (смалување на нивниот број) како и придружните операции поврзани со убивање на животните во кланици.

Член 2 Примена

Одредбите од Глава II, освен член 6 ставовите (1) и (2), Глава III и Глава IV, освен член 19 од овој правилник, не се применуваат во случај на принудно колење надвор од кланица или во случаи кога тие активности би резултирале со непосреден и сериозен ризик по здравјето или безбедноста на луѓето.

Член 3

При убивање на рибите се применуваат само барањата утврдени во член 6 став (1) од овој правилник.

Член 4

Одредбите на овој правилник не се применуваат:

- а) доколку животните се убиваат во текот на:
- научни експерименти спроведени под надзор на надлежниот орган или друго надлежно тело;
 - лов или спортски риболов; и
 - културни или спортски настани и
- б) на живина, куникули и зајаци кои се заклани надвор од кланица од нивниот сопственикот за сопствена домашна конзумација.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Советот (ЕС) Бр. 1099/2009 од 24 септември 2009 за заштита на животните за време на убивање, 32009R1099.

Член 5 Дефиниции

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Убивање е било која намерно спроведена постапка која доведува до смрт на животното;
2. Придружни операции се операции во кланиците кои се однесуваат на манипулација со животните, внесување на животните во депо пред колење, омамување и искрварување на животните и се одвиваат во контекст и локација на која животните треба да се убијат;
3. Животно е било кој рбетник, со исклучок на рептили и амфибии;
4. Принудно убивање е убивање на животните кои се повредени или имаат болест пропратена со тешки болки или страдање, при што не постои било каква друга изводлива можност болките или страдањето да се одстранат;
5. Внесување на животните во депо пред колење е држење на животните во боксови, торови, покриени простори или полиња поврзани со или кои се дел од операциите во кланица;
6. Омамување е било кој намерно спроведен процес кој доведува до губење на свеста и осетливоста без предизвикување на болка, вклучително било која постапка која резултира со моментална смрт на животното;
- 7) Верски ритуален обред е низа на постапки кои се однесуваат на колење на животните, во согласност со одредени верски обреди кои се официјално признаени во Република Македонија;
- 8) Културни или спортски настани се настани кои во основа и во најголем дел се поврзани со долготрајен воспоставен културен обичај или спортски активности, вклучително и трки или други облици на такмичење, кои не се поврзани со производство на месо или други производи од животинско потекло, или доколку тоа производство е маргинално во споредба со настанот и како такво економски не е значајно.;
- 9) Стандардни оперативни процедури се сет на документирани упатства за постигнување на униформност на изведбата на одредена специфична функција или стандард;
- 10) Колење е убивање на животните наменети за исхрана на луѓето.
- 11) Кланица е било кој објект кој се користи за колење на сувоземни животни согласно со прописите за ветеринарно здравство и безбедност на храна;
- 12) Оператор е било кое физичко или правно лице кое под своја контрола има активности со кои се спроведува убивање на животните или било кои придружни операции кои се усогласени со овој правилник;
- 13) Крзнаши се цицачи кои главно се одгледуваат за производство на крзно, како животните од видовите куни златици, творови, лисици, ракуни, нутрии и чинчили;
- 14) Депопулација е постапка на убивање на животните од причини на заштита на јавното здравство, здравствената заштита на животните, благосостојба на животните или причини поврзани со заштита на животната средина, кои се одвиваат под контрола на надлежниот орган на државната управа;
- 15) Живина е одгледувани птици, вклучително и птици кои не се сметаат за домашни, но кои се одгледуваат како домашни животни, со исклучок на ноеви;
- 16) Фиксирање е примена на било каква процедура на животните која е осмислена за ограничување на нивните движења, без примена на болка која може да се избегне, страв или вознемирување, за да се олесни ефективното омамување или убивање;
- 17) Пенетрирање е лацерација на ткивото на централниот нервен систем и 'рбетниот мозок со издолжен стапчест инструмент кој се внесува во краниалната празнина.
- 18) Надлежен орган е органот на државна управа надлежен за вршење на работи од областа на безбедноста на храната и ветеринарството.

ГЛАВА II Општи барања

Член 6

Општи барања за убивање и придружни операции

(1) Животните треба да се поштедат од секоја непотребна болка, стрес или страдање во текот на убивањето или придружните операции во кланиците.

(2) За да се поштедат од секоја непотребна болка, стрес или страдање во текот на убивањето или придружните операции во кланиците, операторот треба да ги преземе сите неопходни мерки за да обезбеди дека:

а) животните имаат физички комфор и заштита, особено со тоа што се држат чисти, во соодветни температурни услови и се спречува нивното паѓање или лизнување;

б) животните се заштитени од повредување;

в) со животните се манипулира или се сместуваат во за нив наменет простор, имајќи го во предвид нивното нормално однесување.;

г) животните не покажуваат знаци на непотребна болка или страв ниту манифестираат ненормално однесување;

д) животните не страдаат поради продолжено ускратување на вода или храна и

ѓ) животните се заштитени од непотребна интеракција со други животни кои можат да ја загрозат нивната благосостојба.

(3) Опремата која се користи за убивање и придружни операции треба да биде дизајнирана, конструирана, одржувана и со неа да се ракува на начин кој обезбедува задоволување на барањата од став (1) и (2) од овој член, под очекувани услови на активност на објектот во текот на целата година.

Член 7

Методи на омамување

(1) Животните се убиваат единствено по омамување согласно методите и посебните барања поврзани со примената на истите дадени во Прилог I кој е составен дел на овој правилник. Губење на свеста и осетливоста треба да трае до смртта на животното.

(2) Методите од Прилог I на овој правилник, кои не резултираат со моментална смрт (во понатамошниот текст: обично омамување) треба да бидат проследени колку што е можно побрзо со постапка која обезбедува смрт, како искрварување, бодење, електрокутирање или продолжено изложување на аноксија.

(3) Примена на методите од Прилог I на овој правилник се врши според упатства на надлежниот орган.

(4) Во случаи кога животните се подвргнати на посебни методи на колење согласно верските ритуални обреди доколку колењето на животните се врши во кланица, одредбите од став (1) на овој член не се применуваат.

Член 8

Контрола на омамувањето

(1) Операторите треба да обезбедат дека персоналот одговорен за омамување или другиот персонал спроведува редовни контроли како би се обезбедило дека животните не покажуваат никакви знаци на свесност или осетливост во периодот помеѓу крајот на постапката на омамување и смртта.

(2) Контролите се спроведуваат на задоволителен репрезентативен примерок на животни и нивната фреквенција се воспоставува имајќи ги во предвид претходните контроли и било кои други фактори кои може да влијаат на ефикасноста на процесот на

омамувањето. Кога резултатот на контролите индицира дека животното не е соодветно омамено, персоналот одговорен за омамувањето веднаш треба да преземе мерки кои се наведени во стандардните оперативни процедури изработни согласно член 9 став (2) и (3) на овој правилник.

(3) Доколку во смисла на верски ритуален обред, животните се убиваат без претходно омамување, персоналот одговорен за колење треба да спроведува системски контроли за да обезбеди дека животните не покажуваат никакви знаци на свест или осетливост пред да се ослободат од фиксаторот и дека не покажуваат никакви знаци на живот пред да бидат подложени на симнување на кожата или третирање со попарување.

(4) За спроведување на одредбите од ставовите (1) и (2) од овој член, операторите можат да ги користат постапките за контрола како што е опишано во упатствата за добра пракса од член 16 на овој правилник.

Член 9

Стандардни оперативни процедури

(1) Операторите треба однапред да ги планираат постапките на убивање на животните и придружните операции во кланиците и да ги спроведат во согласност со стандардните оперативни процедури.

(2) Операторите составуваат и имплементираат соодветни стандардни оперативни процедури кои обезбедуваат убивањето и придружните операции во кланиците да се спроведуваат согласно член 6 став (1) на овој правилник.

(3) При омамување, стандардните оперативни процедури, треба:

а) да ги имаат во предвид препораките на производителот на опремата;

б) за секоја метода на омамување која ја користат, да ги дефинираат, на основа на достапни научни докази, клучните параметри од Прилог I Глава I на овој правилник, обезбедувајќи нивна ефикасност за омамување на животните;

в) детално да ги наведат мерките кои треба да се спроведат кога контролата од член 8 на овој правилник индицира дека животното не е соодветно омамено или во случај кога животните се заклани во верски ритуален обред, животното и понатаму покажува знаци на живот.

(4) Во согласност со став (2) од овој член, операторот може да ги користи стандардните оперативни процедури на начин опишан во член 16 од овој правилник.

(5) Операторите треба да ги достават своите стандардни оперативни процедури на увид на барање на надлежниот орган.

Член 10

Ниво на оспособеност

(1) Убивањето и придружните операции во кланиците треба да ги спроведува единствено персонал со соодветно задоволително ниво на оспособеност за такви активности согласно Прилог IV кој е составен дел на овој правилник, така што на животните нема да им се предизвика непотребна болка, стрес или страдање.

(2) Операторите треба да обезбедат дека следните операции на колење се изведени само од персонал кој е соодветно оспособен, со што се потврдува нивната способност да ги спроведуваат операциите согласно со овој правилник, и тоа:

а) манипулирање со животните и грижа за животните пред да се фиксираат;

б) фиксирање на животните со цел нивно омамување или убивање;

в) омамување на животните;

г) оценка на ефикасноста на омамувањето;

- д) висечко закачување и подигнување на омамени животни;
- ѓ) искрварување на омамени животни и
- е) колење во верски ритуален обред.

(3) Не исклучувајќи ги одредбите од став (1) на овој член, убивањето на крзнаши се спроведува во присуство и под директна контрола на соодветно оспособен персонал согласно операциите кои се спроведуваат под негова контрола. Операторите кои одгледуваат крзнаши треба најмалку 24 часа однапред во писмена форма да го известат надлежниот орган за планираното убивање на животните.

Член 11

Упатство за употреба на опремата за фиксирање и омамување

(1) Опремата која се користи за фиксирање или омамување на животните треба да биде пропратена со соодветни упатства кои се однесуваат на нејзината употреба на начин кој обезбедува оптимални услови за благосостојба на животните. Овие упатства треба да се направат јавно достапни и по електронски пат.

(2) Упатствата од став (1) од овој член треба да содржат податоци за:

- а) видот, категоријата, количеството и/или тежината на животните за кои опремата е наменета за користење;
- б) препорачаните параметри кои одговараат на различни услови на употреба, вклучително и клучните параметри дадени во Прилог II Глава I кој е составен дел на овој правилник;
- в) опрема за омамување, постапката за системско пратење на ефективност на опремата во однос на задоволување на одредбите од овој правилник и
- г) препораките за одржување и, таму каде што е неопходно, калибрација на опремата за омамување.

Член 12

Употреба на опремата за фиксирање и омамување

(1) Операторите треба да обезбедат дека цела опрема за фиксирање и омамување се одржува и контролира во согласност со упатствата на производителот, од персонал кој е посебно обучен за таа намена.

(2) Операторите треба да водат евиденција за одржувањето на опремата за фиксирање и омамување. Наведената евиденција треба да се чува најмалку една година и по барање да се достави на надлежниот орган.

(3) Операторите треба да обезбедат дека во текот на операцијата на омамување, на лице место моментално е достапен дополнителен резервен сет на соодветна опрема за омамување, која се користи во случај на неефикасно делување на примарниот сет на опрема. Дополнителниот резервен сет на опрема за омамување може да се разликува од примарниот сет за омамување.

(4) Операторите треба да обезбедат дека животните не се ставаат во опремата за фиксирање, вклучително и опремата за фиксирање на главата, се додека персоналот кој е одговорен за омамување и искрварување не е спремен животното да го омами или искрвари што е можно побрзо.

Член 13

Приватна домашна конзумација

(1) При колење на животните за приватна домашна конзумација, се применуваат барањата од член 6 став (1), член 7 став (1) и член 10 став (1) од овој правилник, со исклучок на живина, куникули и зајаци, како и на придружните операции надвор од кланицата кои ги спроведува сопственикот на животните или лице под одговорност и надзор на сопственикот.

(2) Покрај одредбите од став (1) на овој член, при колење на животни за приватна домашна конзумација, се применуваат и барањата од член 18 став (3) на овој правилник и Прилог III точки 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 3.1, и доколку тоа се однесува на обично омамување, точка 3.2 кој е составен дел на овој правилник, со исклучок на живина, зајаци, куникули, свињи, овци и кози, надвор од кланица, кои ги спроведува сопственикот на животните или лице под одговорност и надзор на сопственикот на животните.

Член 14

Директно снабдување на мали количества на живина, куникули и зајаци

(1) За колење на живина, куникули и зајаци на фарма заради директно снабдување на мали количества на месо кои производителот го нуди на крајниот потрошувач или локална малопродажба со директно доставување на такво месо на крајниот потрошувач како свежо месо, се применуваат барањата од член 6 став (1), член 7 став (1) и член 10 став (1) од овој правилник, доколку бројот на животните кои се заклани на фарма не е поголем од пет грла.

(2) Барањата за колење утврдени во Главите II и III од овој правилник се применуваат и при колење на животните од став (1) на овој член кога нивниот број го надминува максималниот број на животни од став (1) на овој член.

Член 15

Увоз од трети земји

(1) Барањата за колење утврдени во Главите II и III од овој правилник се применуваат за производи од животинско потекло кои се увезуваат во Република Македонија.

(2) Сертификатот кој го пропратува месото увезено од трети земји, треба да е надополнет со соодветна потврда со која се потврдува дека се задоволени барањата кои се минимум еквивалентни на барањата за колење утврдени во Главите II и III од овој правилник.

Член 16

Упатства за добра пракса

(1) Операторите можат да применуваат упатства за добра пракса за да се подобри спроведувањето на одредбите од овој правилник.

(2) Упатствата за добра пракса, треба да се развиваат и дисеминираат по пат на организации на оператори, и тоа во консултација со представниците на невладини организации, надлежни органи на државната управа и други заинтересирани субјекти имајќи ги во предвид научните мислења од член 22 став (1) точка в) на овој правилник.

(3) Надлежниот орган ги оценува упатствата за добра пракса согласно член 41 став (2) точка 4) од Законот за ветеринарно јавно здравство како би се обезбедило тие да се развиени согласно со став (2) на овој член и да се во согласност со прописите за ветеринарно здравство.

(4) Доколку здруженијата на оператори не воспостават упатства за добра пракса, надлежниот орган ќе развие и објави упатства за добра пракса.

(5) Надлежниот орган ги проследува на Комисијата на Европската Унија сите Упатства за добра пракса кои ги валидирал.

ГЛАВА III

Дополнителни барања за кланиците

Член 17

Распоред, конструкција и опрема на кланиците

(1) Операторите треба да обезбедат распоредот на просториите, конструкцијата и опремата која се користи во кланиците да ги исполнуваат барањата од Прилог II од овој правилник.

(2) Операторите при барање за одобрување на кланица согласно прописите за ветеринарно здравство и безбедност на храна, до надлежниот орган треба да ги достават најмалку следните податоци:

- а) максимален број на животни по час за секоја линија за колење;
- б) категории на животни и нивната тежина, во однос на кои достапната опрема за фиксирање и омамување може да се користи и
- в) максималниот капацитет за секое депо за сместување на животни.

Член 18

Манипулирање со животните и нивното фиксирање во кланиците

(1) Операторите треба да обезбедат исполнување на оперативните барања за кланиците наведени во Прилог III кој е составен дел од овој правилник.

(2) Операторите треба да обезбедат животните кои се убиваат за верски ритуален обред без претходно омамување, да бидат поединечно фиксирани. Преживарите треба да бидат механички фиксирани.

(3) Системите за фиксирање на говедата со инверзија или било која друга неприродна положба не треба да се користат, освен во случај на животни кои се колат во верски ритуален обред и под услов да се користи уред кој ги фиксира и страничните и вертикалните движења на главата и кој се прилагодува на големината на животното.

(4) Фиксарањето на животните во кланиците неможе да се врши со:

- а) бесење или подигање на свесни животни;
- б) механичко стегање или подврзување на ногата или стопалото на животното;
- в) засек на рбетниот мозок, со употреба на нож или бодеж и
- г) употреба на електрична струја за имобилизација на животното која не го омамува или убива животното под контролирани услови, а особено секој вид на електрична струја која не го зафаќа мозокот.

(5) Одредбите на став (4) точките а) и б) од на овој член не се применуваат при манипулирање со живината.

Член 19

Постапки за мониторинг во кланиците

(1) За спроведување на контрола на омамувањето од член 8 од овој правилник, операторите треба да воспостават и спроведат соодветни постапки за мониторинг во кланиците.

(2) Во постапките за мониторинг од став (1) на овој член треба да се опише начинот на кој треба да се спроведе мониторингот, кој го вклучува најмалку следното:

- а) име на персоналот одговорен за постапката на мониторинг;
- б) индикатори дизајнирани за детекција на знаците на несвесност или свесност и осетливост на животните како и индикатори дизајнирани за откривање на одсуство на знаци на живот кај животните кои се колат во верски ритуален обред;
- в) критериуми за одредување дали резултатите кои ги покажуваат индикаторите наведени во точка б) од овој став се задоволителни;
- г) ситуациите и/или времето кога мониторингот треба да се спроведува;
- д) бројот на животните во секоја мостра кој треба да се провери во текот на мониторингот и
- ѓ) соодветни процедури кои обезбедуваат дека, во случај на неисполнување на критериумите од точка в) на овој став, се презема реевалуација на операциите на убивање за идентификување на причините на било какви недостатоци и измените кои се неопходни да се направат за операциите на убивање да ги задоволат критериумите.

(3) Операторите треба да воспостават посебни процедури за мониторинг на секоја линија за колење.

(4) Фреквенцијата на контролите треба да ги земе во предвид главните фактори на ризик, како промените во поглед на типот и големината на животните кои се колат или работните модели на персоналот и треба да се воспостави со цел да се обезбедат резултати со висок степен на доверливост.

(5) За исполнување на барањата од став (1), (2), (3) и (4) од овој член, операторите треба да ги користат процедурите утврдени во упатствата за добра пракса.

ГЛАВА IV

Депопулација и принудно убивање

Член 20

Депопулација

(1) Заради смалување на бројот на одредени видови на животни се спроведуваат операции на депопулација врз основа на акционен план на надлежниот орган во согласност со одредбите на овој правилник.

(2) Методите на омамување и убивање, кои се планираат, како и соодветни стандардни оперативни процедури за обезбедување на исполнување на одредбите на овој правилник треба да се вклучат во плановите за итни мерки (contingency plans), согласно прописите за ветеринарно здравство, на основа на претпоставка која се востановува со планот за итни мерки, а која се однесува на големината и локацијата на сомнежот за избивање на болеста.

(3) Надлежниот орган треба да:

а) обезбеди дека операциите на депопулација се спроведуваат соогласно акциониот план од став (1) на овој член и

б) преземе соодветни мерки за заштита на благостотојба на животните во најдобро можни услови.

(4) За спроведување на депопулацијата и во случаи предвидени со плановите за итни мерки, надлежниот орган може да одобри отстапување од одредбите од овој правилник, доколку цени дека со нивно спроведување може да дојде до негативно делување на здравјето на луѓето или значително да се успори процесот на ерадикација на болеста.

(5) За спроведените операции за депопулација се изготвува извештај кој особено треба да содржи:

а) причини за депопулацијата;

- б) број и вид на убиените животни;
- в) користените методи на омамување и убивање;
- г) опис на утврдените потешкотии, и кога е соодветно, начини за елиминирање или намалување на страдањето на наведените животни и
- д) било какви одобрени дерогации согласно став (4) од овој член.

Член 21 Принудно убивање

Во случај на принудно убивање одгледувачот или сопственикот на животните треба да ги преземе сите неопходни мерки животното да се убие што е можно побргу.

ГЛАВА V Надлежен орган

Член 22 Научна поддршка

(1) Операторите заради исполнување на барањата од овој правилник во однос на благосотојба на животните при убивање треба да имаат пристап до независна научна поддршка во однос на:

- а) научна и техничка експертиза која се однесува на одобрување на кланиците од член 17 став (2) на овој правилник како и развој на нови методи за омамување;
- б) научни мислења за упатствата кои ги обезбедува производителот за употреба и одржување на опрема за фиксирање и омамување;
- в) научно мислење за добра пракса развиена за целите на овој правилник и
- г) препораки за целите на овој правилник, особено во смисла на инспекција и аудит.

(2) Научната поддршка од став (1) на овој член за спроведување на сите релевантни активности, може да биде обезбедена по електронски пат.

(3) За исполнување на одредбите од став (1) и (2) од овој член надлежниот орган може да идентификува единствена контактна точка, достапна за јавноста по електронски пат. Контактната точка служи за размена на техничките и научните информации и најдобрите практики со соодветните контакт точки во земјите членки на Европската унија.

ГЛАВА VI Несообразности

Член 23 Несообразности

Операторот заради исполнување на барањата од овој правилник во однос на благосотојба на животните при убивање треба да:

- а) ги изменат и дополнат своите стандардни оперативни процедури и особено да ја успорат или прекинат активноста доколку не се во сообразност со барањата од овој правилник;
- б) ги зголемат фреквенциите на контролите од член 8 на овој правилник и да ги изменат и дополнат постапките за системски мониторинг од член 18 на овој правилник и
- в) спроведат измени на упатствата за употребата на опремата за фиксирање и омамување поради нови научни мислење и сознанија.

Глава VII
Преодни и завршни одредби

Член 25

Одредбите од член 16 став (5) и 22 став (3) на овој правилник ќе започнат да се применуваат од денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија.

Член 26

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на постапување со животните во кланиците ("Службен весник на Република Македонија" број 58/08).

Член 27

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-2809/2
6 декември 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог I
Листа на методи на омамување и придружни спецификации
ГЛАВА I Методи
Таблица 1. – Механички методи

Бр	Име	Опис	Услови на употреба	Клучни параметри	Специфични барања за одредени методи од Глава II од овој Прилог
1.	Пенетрирачки Шермеров пиштол	Тешко и иреверзибилно оштетување на мозокот предизвикано со шок и прордор на проектил. Обично омамување	Сите видови животни. Колење, депопулација и други ситуации.	Позиција и правец на пукање. Соодветна брзина, излезна должина и дијаметар на проектилот сообразно големината и видот на животното. Максимален интервал(и) на убодилубивање	Не е применливо.
2.	Непентрирачки Шерменов пиштол	Тешко оштетување на мозокот предизвикано со шок од проектил без пенетрирање. Обично омамување.	Преживари, живина, кункули и зајаци. Колење само за преживари. Колење, депопулација и други ситуации за живина, кункули и зајаци. Сите видови животни.	Позиција и правец на пукање. Соодветна брзина, дијаметар и облик на проектилот сообразно големината и видот на животното. Силина на употребениот набој. Максимален интервал(и) на убодилубивање.	Точка 1.
3.	Огнено оружје со слободен проектил	Тешко и иреверзибилно оштетување на мозокот и прордор на еден или повеќе проектили.	Сите видови животни. Колење, депопулација и други ситуации.	Силина и калибар на набој. Вид на проектил.	Не е применлив.
4.	Мацерација	Ментално дробење на целото животно.	Пипиња до 72 часа возраст и ембриони во јајце. Сите ситуации освен колење.	Максимална големина на серијата која се воведува Одалечност помеѓу остриците и брзина на ротација.	Точка 2.
5.	Дислокација на вратот	Рачно или механичко истегнување и завртување на вратот што предизвикува исхемија на мозокот.	Живина до 5 kg жива маса. Колење, депопулација и други ситуации.	Мерка за спречување на преоптеретување. Не е применливо.	Точка 3.
6.	Перкусивен удар во глава	Цврст и прецизен удар во глава кој предизвикува тешко оштетување на мозокот.	Прасиња, јагниња, јариња, кункули, зајаци, крзнаши и живина до 5 kg жива маса. Колење, депопулација и други ситуации.	Снага и локација на ударот.	Точка 3.

Таблица 2. – Електрични методи

Бр	Име	Опис	Услови на употреба	Клучни параметри	Специфични барања за одредени методи Глава II од овој Прилог
1.	Електрично омамување (единствено глава)	Излагање на мозокот на струја која доведува до општа епилептична состојба на електро-енцефалограм (EEG). Обично омамување.	Сите видови на животни. Колеење, депопулација и други ситуации.	Минимална сила на струјата (A или mA). Минимална волтажа (V). Максимална фреквенција (Hz). Минимално време на излагање. Максимален интервал (и) на убоди/убивање. Зачестеност на калибрација на опремата. Оптимализација на протокот на струја. Спречување на електричен шок пред омамување. Место на ставање и контактното површинско подрачје на електродите.	Точка 4.
2.	Електрично омамување (глава-тепо)	Излагање на телото на струја која истовремено доведува до општа епилептична состојба на EEG и фибрилации или запирање на работата на срцето. Обично омамување во случај на колеење.	Сите видови на животни. Колеење, депопулација и други ситуации.	Минимална сила на струјата (A или mA). Минимална волтажа (V). Максимална фреквенција (Hz). Минимално време на излагање. Зачестеност на калибрација на опремата Оптимализација на протокот на струја. Спречување на електричен шок пред омамување. Место на ставање и контактното површинско подрачје на електродите. Максимален интервал (и) на убоди/убивање во случај на обично омамување.	Точка 5.
3.	Електрична водена бања	Излагање на целото тело на струја која доведува до општа епилептична состојба EEG и можна фибрилација или запирање на работата на срцето поради водена бања. Обично омамување освен во случај кога фреквенцијата е еднаква или помала од 50 Hz.	Живина. Колеење, депопулација и други ситуации.	Минимална сила на струјата (A или mA). Минимална волтажа (V). Максимална фреквенција (Hz). Зачестеност на калибрација на опремата Спречување на електричен шок пред омамување. Смапување на болката во текот на фиксацијата на животното. Оптимализација на протокот на струја. Максималното траење на фиксацијата пред водената бања. Минималното време на излагање за секое животно. Врнување на птиците до основата на крилата Максимален интервал (и) на убоди/убивање за фреквенции над 50 Hz.	Точка 6.

Таблица 3 – Методи со гас

Бр	Име	Опис	Услови на употреба	Клучни Параметри	Специфични Барања за одредени методи Глава II од овој Прилог
1.	Јаглерод Диоксид во високи концентрации.	Директно или постепено изложување на свесни животни на смеса на гасови кои содржат над 40 % јаглерод диоксид. Методот може да се користи во јами, тунели, контејнери или згради кои претходно се запечатени.	Свињи, куни, чинчили, живина освен патки и гуски. Колење само за свињи. Други ситуации освен колење на живина, куни, чинчили и свињи.	Концентрација на јаглерод диоксид. Траење на излагањето. Максимален интервали(и) на убод/убивање во случај на обично омамување. Квалитет на гасот. Температурата на гасот.	Точка 7. Точка 8.
2.	Јаглерод Диоксид во две фази.	Обично омамување во случај на свињи. Последователно излагање на свесни животни на смеса на гасови кои содржат над 40 % јаглерод диоксид, а кога животните изгубат свест со поголема концентрација на јаглерод диоксид.	Живина. Колење, депопулација и други ситуации.	Концентрација на јаглерод диоксид. Траење на излагање. Квалитет на гасот. Температурата на гасот.	Не е применливо.
3.	Јаглерод Диоксид во смеса со други интерни гасови.	Директно или постепено излагање на свесни животни на смеса на гасови кои содржат над 40 % јаглерод диоксид во смеса со други инертни гасови. Методата може да се користи во јами, вреќи, тунели, контејнери или згради кои претходно се запечатени. Обично омамување во случај на свињи доколку траењето на излагањето на минимум 30 % јаглерод диоксид помалку од 7 минути.	Свиња и живина. Колење, депопулација и други ситуации.	Концентрација на јаглерод диоксид. Траење на излагање. Максимален интервали(и) на убод/убивање во случај на обично омамување. Квалитет на гасот. Температурата на гасот. Концентрација на кислород.	Точка 8.

		случај на живина доколку вкупното траење на излагање на минимум 30 % јаглерод диоксид е помало од 3 минути.			
4.	Инертни гасови.	Директно или постепено излагање на свесните животни на смеса на инертни гасови како аргон или азот што доведува до аноксија. Методот може да се користи во јами, вреќи, тунели, контејнери или згради кои се претходно запечатени. Обично омамување во случај на колење на свињи. Обично омамување во случај на живина доколку излагањето на аноксијата е помало од 3 минути.	Свиња и живина. Колење, депопулација и други ситуации.	Концентрација на кислород. Траење на излагање. Квалитет на гасот. Максимален интервали(и) на убод/убивање во случај на обично омамување. Температурата на гасот.	Точка 8.
5.	Јаглерод моноксид (чист извор).	Излагање на свесни животни на смеса на гасови која содржи над 4 % јаглерод моноксид.	Крзнаши, живина и прасиња. Други ситуации освен колење.	Квалитет на гасот. Концентрација на јаглерод моноксид. Траење на излагање. Температура на гас.	Точка 9.1, 9.2. и 9.3.
6.	Јаглерод моноксид во смеса со други гасови.	Излагање на свесни животни на смеса на гасови која содржи над 1% јаглерод моноксид во смеса со други токсични гасови.	Крзнаши, живина и прасиња. Други ситуации освен колење.	Концентрација на јаглерод моноксид. Траење на излагање. Температура на гас. Филтрација на гасот кој излегува од уредот.	Точка 9.

Таблица 4. – Останати методи

Бр	Име	Опис	Услови на употреба	Клучни параметри	Специфични барања за одредни методи Глава II од овој Прилог
1.	Смртоносна инекција.	Губење на свеста и осетливоста по што следи ирреверзибилна смрт која е предизвикана од инекцијата на ветеринарно медицинскиот препарат.	Сите видови животни. Други ситуации освен колење.	Вид на инекција. Употреба на одобрени препарати.	Не е применлива

ГЛАВА II
Посебни барања за одредени методи

1. Непентрирачки Шермеров пиштол

Кога се користи овој метод операторот треба да обрати посебно внимание на избегнување на фрактура на черепот.

Овој метод може да се користи само за преживари кои се полесни од 10 кг жива маса.

2. Мацерација

Овој метод треба да обезбеди моментална мацерација и директна смрт на животните. Уредот треба да содржи механички придвижени острици или продолжени полистиренски делови кои се движат со голема брзина. Капацитетот на уредот треба да обезбедува сите животни да се моментално усмртени, дури и во случај со нив да се ракува во голем број.

3. Дислокација на вратот и перкусивен удар во главата

Овие методи не се користат како рутински методи, туку само доколку за омамување не се достапни други методи.

Овие методи не треба да се користат во кланиците освен како резервни дополнителни методи за омамување.

Не се дозволува едно лице со мануелна дислокација на вратот или перкусивен удар во глава да усмрти повеќе од 70 животни на ден.

Мануелната дислокација на врат не треба да се користи на животни кои имаат повеќе од 3 килограми жива маса.

4. Електрично омамување (единствено глава)

4.1. При употреба на електрично омамување (глава), електродите треба да го опфатат мозокот на животното и да бидат прилагодени на нивната големина.

4.2. Електричното омамување единствено за глава се спроведува со согласност со минималните силини на струјата како се наведени во Таблица 1.

Таблица 1. – Минимални силини за електрично омамување (единствено за глава)

Категорија на животно	Говеда над 6 месеци возраст или постари	Говеда под 6 месеци возраст	Овци и Кози	Свињи	Кокошки	Мисирки
Минимална силина на струја	1,28 А	1,25 А	1,00 А	1,30 А	240 mA	400 mA

5. Електрично омамување (глава - тело)

5.1. Овци, Кози, Свињи

Минималната силина на струја за електрично омамување (глава-тело) е 1 ампер за овци и кози и 1,30 ампери за свињи.

5.2. Лисици

Електродите се ставаат во уста и ректум со минимална силина на струјата од 0,3 ампери и минимална волтажа од 110 волти во траење од барем 3 секунди.

5.3. Чинчили

Електродите се ставаат уво до опаш со минимална силина на струјата од 0,57 ампери во траење од минимум 60 секунди.

6. Електрична водена бања за живина

6.1. Животните не се закачуваат висечки доколку се премали за електрична водена бања или доколку висечкото закачување би предизвикало или би ја зголемила болката (како видливо повредени животни). Во тие случаи животните треба да се усмртат со алтернативни методи.

6.2. Уредите за висечко закачување треба да бидат мокри пред закачувањето на живи птици и изложени на струја. Птиците треба да бидат обесени за двете нозе.

6.3. За животните од Таблица 2, омамувањето со водена бања се спроведува согласно минималната сила на струјата како што е наведено, а животните на таа сила на струја се излагаат во времетраење од најмалку 4 секунди.

Таблица 2. – Барања во поглед на струја за опремата за омамување со водена бања (просечни вредности по животно)

Фреквенција (Hz)	Кокошки	Мисирки	Патки и Гуски	Препелица
< 200 Hz	100 mA	250 mA	130 mA	45 mA
Од 200 до 400 Hz	150 mA	400 mA	Не е дозволено	Не е дозволено
Од 400 до 500 Hz	200 mA	400 mA	Не е дозволено	Не е дозволено

7. Јаглерод Диоксид во високи концентрации

Во случај на свињи, куни и чинчили, се користи минимална концентрација од 80% јаглерод диоксид.

8. Јаглерод Диоксид, Интерни гасови или комбинација на смеси на гасови

Гасовите во никој случај не смеат да влезат во просторијата или локацијата во која животните се омамуваат или убиваат на начин кој би довел до стварање на изгоренци или вонземиравање со смрзнување или недостаток на влага.

9. Јаглерод Моноксид (чист извор или смеса со други гасови)

9.1. Животните треба цело време да бидат под визуелна обсервација.

9.2. Животните треба да се внесуваат една по една и потребно е да се обезбеди пред влезот на следното животно, претходното животно да биде во несвесна состојба или мртво.

9.3. Животните треба да останат во комората до убивањето.

9.4. Гасот кој го произведува уред посебно прилагоден за цели на убивање на животните може да се користи под услов лицето кое е одговорно за убивање претходно верификувало дека употребениот гас е:

(а) доволно оладен;

(б) доволно филтриран;

(в) слободен од било какви иритирачки компоненти или гасови.

Уредот треба да се тестира секоја година пред почетокот на неговата употреба за убивање на животните.

9.5. Животните не треба да се ставаат во коморите пред да се постигне минималната концентрација на јаглерод моноксид.

Прилог II
Распоред, конструкција и опрема на кланицата

1. Сите депоа за животни треба да ги исполнуваат следните услови:

1.1. Системите за вентилација треба да се дизајнираат, изградат и одржуваат така што константно обезбедуваат благосостојба на животните, имајќи ги во предвид очекуваниот распоред на временски услови.

1.2. Доколку се потребни механички начини на вентилација, потребно е да се предвиди аларм и помошни резервни објекти во случај на итни ситуации поради можни прекини на работа.

1.3. Депоата треба да бидат дизајнирани и изградени така да во најмал можен степен го сведат ризикот од повреди на животните и појава на изненадна бука.

1.4. Депоата треба да се дизајнираат и изградат така што ја опеснуваат инспекцијата на животните. Потребно е да се обезбеди соодветно фиксно или подвижно осветлување како во секој момент би можело да се изведе инспекција на животните.

2. Депоа за животни кои не се испорачани во контејнери

2.1. Торозите, коридорите и оградите треба да се дизајнирани и оградени на начин кој овозможува:

(а) животните слободно да се движат во потребниот правец согласно нивните карактеристични модели на однесување и без вознемирување;

(б) свињите и овците да се движат една до друга, освен во случај на огради кои доведуваат до уредите за фиксација.

2.2. Рампите и мостовите треба да бидат опремени со странична заштита како би се обезбедило животните да не паднат.

2.3. Системот за снабдување со вода треба да се дизајнираат, изградат и одржуваат така што на животните во секој момент им евозможен пристап до чиста вода без непотребно повредување и ограничување во движењата.

2.4. Кога се користат торози за чекање, треба да се изградат со рамен под и цврсти страни, помеѓу торот и коридорот до местото на омамување на начин животните да не се заглават или судираат.

2.5. Подовите треба да се изградат и одржуваат, така да се минимизира ризикот од лизгање, паѓање или повреди на нозе.

2.6. Доколку кланиците имаат отворени депоа, без природна настрешница или сенка, потребно е да се обезбеди соодветна заштита од непогодни временски влијанија. Во недостаток на таква заштита, овие депоа не треба да се користат за време на непогодни временски влијанија. Во случај на непостоење на природен извор на вода, потреба е да се обезбеди место за напој.

3. Опрема и простор за фиксирање на животните

3.1. Опремата и просторот за фиксирање на животните треба да се дизајнираат и одржуваат така да:

(а) оптимализират примената на методите на омамување или убивање;

(б) спречат повредите или контузиите на животните;

(в) на најмала можна мерка сведат отпорот и криците на животните во текот на фиксирањето на животните;

(г) во најмала можна мерка се сведе времетраењето на фиксирањето.

3.2. За говедата се користат боксови за фиксирање поврзани со пнеуматски Шермеров пиштол ускладен со уред кој ги спречува страничните и вертикалните движења на главата на животното.

4. Опрема за електрично омамување (со исклучок на опрема за омамување во водена бања)

4.1. Опрема за електрично омамување со поставува со уред кој ги прикажува и забележува деталите за клучните електрични параметри за секое омамено животно.

Уредот треба да се постави така да е јасно видлив на персоналот и дава јасно видлив и чуен звучен сигнал на предупредување доколку времетраењето на излагањето падне под потребното ниво. Овие записи треба да се чуваат најмалку една година.

4.2. Автоматската опрема за електрично омамување која е поврзана со уредот за фиксација треба да обезбеди константна силина на струјата.

5. Опрема за омамување во водена бања

5.1. Линиите за висечко закачување треба да се дизајнираат и постават така да птиците кои висат на нив немаат никакви пречки и на начин кој овозможува вознемирувањето на птиците да се сведе на најмала можна мерка.

5.2. Линиите за висечко закачување треба да се дизајнирани така да птиците кои на нив висат не се во свесна состојба подолго од 1 минута. По исклучок, патките, гуските и мисирките не треба да висат подолго од 2 минути.

5.3. Целата должина на линијата за висечко закачување до точката на влез во танкот за парење треба да биде лесно достапна во случај животните да треба да се тргнат од линијата за колење.

5.4. Големината и обликот на металните држачи во линијата за висечко закачување треба да бидат соодветни на големината на ногата на живината која се коли, така да електричниот контакт може да се обезбеди без предизвикување на болка.

5.5. Опремата за омамување во водена бања треба да биде обезбедена со електрично изолирана влезна рампа и дизајнирана и одржувана така да оневозможува преливање на водата на излезот.

5.6. Водената бања треба да се дизајнира така што нивото на вронување на птиците може лесно да се прилагоди.

5.7. Електродите во опремата за омамување во водената бања треба да се протегаат низ целата должина на водената бања. Водената бања треба да се дизајнира и одржува така да кога металните држачи на линијата за висечко закачување минуваат преку водата, тие бидат во константен контакт со приземјен гумен држач. Наведената опрема треба да биде верификува од надлежна институција задолжена за безбедност на електрични производи и да поседува соодветен важечки документ за тоа.

5.8. Линијата за висечко закачување треба да има соодветн систем за контакт со градниот кош на птицата од точката на закачување до влезот на птицата во водената бања, со цел ефект на смирување на птиците.

5.9. Треба да се обезбеди соодветен пристап до опремата за омамување во водената бања за да се овозможи искрварување на птицата кои биле омамени и се задржани во водената бања поради прекин или застој во линијата.

5.10. Опремата за омамување во водена бања треба да биде поврзана со уред кој ги прикажува и забележува деталите за клучните електрични параметри кои се користени. Овие записи треба да се чуваат најмалку една година.

6. Опрема за омамување со гас за свињи и живина

6.1. Омамувачи со гас, вклучително и подвижните траки треба да се осмислат и изградат така да:

(а) ја оптимализират примената на методите кои се омамени со гас;

(б) спречат повредите или контузиите на животните;

(в) на најмала можна мерка го сведат отпорот и криците на животните во текот на фиксирањето.

6.2. Опремата за омамување треба трајно да ја мери, прикажува и бележи концентрацијата на гасот и времето на излагање, и да дава јасно видлив и чуен звучен сигнал на предупредување доколку концентрацијата на гасот падне под бараното ниво. Уредот се поставува така да е јасно видлив на персоналот. Овие записи треба да се чуваат најмалку една година.

6.3. Опремата за омамување со гас се дизајнира така да, дури во максимално дозволената густина, животните се во можност да легнат без да се наслојуваат една на друга.

Прилог III
Оперативни правила за кланиците

1. Пристигнување на животните, нивно движење и манипулација со животните

1.1. Исполнување на критериумите за секоја пратка на животни која пристигнува во кланицата треба систематски да се проценува од одговорното лице за благосостојба на животните или лице кое директно му поднесува извештај на одговорното лице за благосостојба на животните, по пристигнување на животните, како би се идентификувале приоритетите, особено со одредување кои животни имаат посебни потреби во поглед на благосостојбата како и соодветни мерки кои треба да се преземат.

1.2. Животните треба да се истоварат што е возможно побрзо по пристигнувањето и последователно да се заколат без непотребно одлагање.

Цицачите, со исклучок на куникулите и зајците, кои не се носат директно по пристигнувањето на местото на колење, треба да бидат сместени во депо.

Животните кои не се заклани во рок од 12 часа по пристигнувањето, треба да се нахранат и после тоа треба да им се даде умерено количество на храна во соодветни временски периоди. Во такви случаи на животните треба да им се обезбеди соодветно количество на простирка или друг еквивалентен материјал кој овозможува ниво на комфорт соодветно на видот и бројот на животни. Тој материјал треба да овозможи соодветна дренажа или впивање на урината и фецесот.

1.3. Контејнерите во кои животните се превезуваат треба да бидат чисти, со нив внимателно да се ракува, особено кога имаат перформирано или флексибилно дно, и :

(а) не смеат да се фрлаат, испуштаат или превртуваат;

(б) таму каде е возможно, треба да се натоваруваат и истоваруваат хоризонтално и механички.

Секогаш кога тоа е возможно, животните треба да се истовараат поединечно.

1.4. Кога контејнерите се ставаат еден на друг, потребно е да се преземат неопходните мерки на претпазливост:

(а) да се ограничи преминувањето на урината и фецесот на животните кои се сместени испод.

(б) да се обезбеди стабилност на контејнерите.

(в) да се обезбеди вентилацијата да не е спречена.

1.5. Од аспект на колење, неодплачени животни, молзни животни во лактација, женки кои во текот на транспортот се породиле или животни кои се доставени во контејнери имаат приоритет пред останатите животни. Доколку тоа не е возможно, потребно е да се преземат соодветни мерки за да се спречи нивното страдање, а особено:

(а) измолзување на молзните животни во лактација, во временски период од најмногу 12 часа;

(б) обезбедување на соодветни услови за младенчиња кои цицаат и соодветни услови за благосостојба на новородените животни во такви случаи.

(в) обезбедување на вода во случај на животни кои се доведени во контејнери.

1.6. Цицачите, со исклучок на куникули и зајаци, кои не се одведуваат директно по пристигнувањето и истовараат на колење, треба да имаат во секое време вода за пиење од соодветни уреди.

1.7. Потребно е да се обезбеди соодветен дотур на животни за омамување и колење за да се спречи тие што манипулираат со животните ги брзаат животните од прифатните торови.

1.8. Не е дозволено:

(а) да се удираат и тепаат животните;

(б) применува притисок на особено осетливи места на телото, на начин кој на животните им нанесе непотребна болка или страдање.

(в) подигаат или повлекуваат животните за глава, уши, рогови, нозе, опаш или крзно, или со ниво манипулира на начин кој им нанесе непотребна болка или страдање.

(г) користење на зашилени стапови или други шилести предмети;

(д) завртуваат, прекршуваат или откинуваат опашите на животните или ги притискаат очите на било кое животно.

1.9. Употреба на инструменти кои ствараат електрични шокови треба да се избегнува колку е возможно. Во тие случаи, такви инструменти може да се користат само за возрасни говеда и возрасни свињи кои одбиваат да се придвижат, и само во случаи доколку пред нив има доволно простор да се поместат. Шокот не смее да трае подолго од една секунда, треба да биде соодветно раздалечен и може да се применува само на мускулите за задните делови на телово. Шоките не треба да се користат еден по друг, доколку животното не нив не одговара.

1.10. Животните не треба да се врзуваат за рогови, роговје, ниту носните прстени, или нозете да им се врзуваат заедно. Кога е потребно животното да се врзи, јажињата или другите средства треба да:

(а) бидат доволно силни да не пукнат;

(б) такви што на животните им овозможуваат, доколку е тоа неопходно, да легнат како и да јадат и пијат;

(б) осмислените така да ја елиминираат било каква опасност од гушење или повреда, и такви да животните од нив можат брзо да бидат ослободени.

1.11. Животните кои не се во состојба да се движат, не смеат да се влечат на местото на колење, туку треба да се усмртат таму каде што лежат.

2. Дополнителни правила за цицачи во депоа (со исклучок на кункули и зајаци)

2.1. Секое животно треба да има доволно простор да стои, легне, и освен за говеда кои се држат поединечно, да се сврти.

2.2. Животните треба да се држат безбедно во депоата, со посебна сметка за тоа да се спречат да избегаат и да се заштитени од предатори.

2.3. За секој тор, треба со јасно назначен знак да биде истакнат датумот и времето на пристигнување, и освен за говедата кои се држат поединечно, максималниот број на животни кои во него може да се чуваат.

2.4. Секој ден кога кланицата работи, пред пристигнување на било кое животно, торовите за изолација за животните кои се субјект на посебна нега треба да бидат спремни и подготвени за непосредно употребување.

2.5. Здравствената и општата состојба на животните во депоата треба редовно да се прегледува од страна на одговорното лице за благосостојба или персонал со соодветна оспособеност.

3. Искрварување на животните

3.1. Кога само едно лице е задолжено за омамување, висечко закачување, подигање и искрварување на животните, тие операции треба да се спроведаат последователно на едно животно до нивно завршување пред да се продолжи со друго животно.

3.2. Во случај на обично омамување или колење во верски ритуален обред, двете каротидни артерии или крвните садовите од кои тие продолжуваат треба системски да се пресечат. Електричната стимулација може да се спроведува единство кога е потврдена несвесната состојба на животното. Понатамошното симнување на кожа или шурење се спроведува дури после потврдата на отсуство на знаци на живот кај животните.

3.3. Птиците не треба да се колат со автоматски режач на вратови, освен доколку не се верификува потврди дека режачите ефективно ги прережуваат двата крвни сада. Доколку режачите на вратот не се ефективни, птиците треба моментално да се заколат.

Прилог IV

Ниво на оспособеност на персоналот за убивање и придружни операции

Табела 1

Операции на колење од член 10 став (2)	Ниво на знаење на персоналот
Сите операции наведени во член 10 став (2)	Познавање на однесување на животните, страдање, свест, осетливост и стрес
(а) манипулирање со животните и грижа за животните пред да се фиксираат;	Практични аспекти на манипулација на животните и фиксирање на животните
(б) фиксирање на животните со цел нивно омамување или убивање.;	Познавање на упатствата на производителот за видот на опремата за фиксирање која се користи во случај на механичко фиксирање.
(в) омамување на животните;	Практични аспекти на техниката на омамување и познавање на упатствата на производителот за видот на опремата за омамување. Дополнителни резервни методи за омамување и/или убивање. Основно одржување и чистење на опремата за омамување и/или убивање.
(г) оцена на ефикасноста на омамувањето;	Системско пратење на ефикасноста на омамувањето. Дополнителни резервни методи за омамување и/или убивање.
(д) висечко закачување и подигнување на живите животни;	Практични аспекти на манипулација и фиксирање на животните. Системско пратење на ефикасноста на омамувањето.
(ѓ) искрварување на живите животни;	Системско пратење на ефикасноста на омамувањето и одсутиност на знаци на живот. Дополнителни резервни методи за омамување и/или убивање. Соодветна употреба и одржување на ножевите за искрварување
(е) колење во верски ритуален обред.;	Соодветна употреба и одржување на ножевите за искрварување. Системско пратење на одсутиност на знаци на живот

Табела 2

Операции на убивање наведени во член 10. став (3).	Ниво на знаење на персоналот
Убивање на крзнаши.	<p data-bbox="762 351 1300 461">Практични аспекти на манипулација и фиксирање на животните.</p> <p data-bbox="762 508 1300 696">Практични аспекти на техниките на омамување и познавање на упатствата на производител за видот на опремата за омамување.</p> <p data-bbox="762 743 1300 817">Дополнителни резервни методи за омамување и/или убивање.</p> <p data-bbox="762 864 1300 974">Системско пратење на ефективоста на омамување и потврдување на смртта.</p> <p data-bbox="762 1021 1300 1131">Основно одржување и чистење на опремата за омамување и/или убивање</p>